



Техничка помош за изработка на трговски закони

Project no.  
02/MAC/01/06/001 An EU-funded Project managed by the European Agency for Reconstruction



Consultant: Thalés E&C - Ghelber Law Firm

## ПРОФЕСОР ЛУСИЕН РАП

Целта на овој текст е да се утврди дали македонскиот закон за јавни претпријатија (во понатамошниот текст: "закон") е во согласност со релевантното законодавство на ЕУ.

Во таа смисла, две групи на одредби мора да се земат предвид.

Првата група го опфаќа **член 86 од Договорот за ЕЕЗ** според кој правото на конкуренција на ЕУ е применливо на јавните претпријатија под одредени услови. Ова начело на примена, меѓутоа, налагаше конкретни одредби. Токму заради ова беше усвоена **Директивата на ЕУ 80/723/ЕЕЗ од 25 јуни 1980** во врска со транспарентноста на финансиските односи помеѓу државите членки и јавните претпријатија (во понатамошниот текст: "Директива"). Како што сугерира насловот на Директивата, **транспарентноста е клучно начело кое се применува на јавните претпријатија согласно законодавството на ЕУ**.

Ова начело и неговите импликации прво ќе бидат презентирани со цел да се даде преглед на законодавството на ЕУ кое се применува на јавните претпријатија. (I) Оваа презентација, според тоа, ќе има за цел да утврди дали законот, доколку биде донесен, е во согласност со правото на ЕУ кое се применува на јавните претпријатија. (II)

### **1. Начело на транспарентност и негови импликации согласно законодавството на ЕУ кое се применува на јавните претпријатија.**

Во смисла на Директивата, транспарентноста се применува на финансиските односи помеѓу јавните органи и јавните претпријатија. Заради тоа, неопходно е да се потсетиме на дефинициите на овие три поими во однос на Директивата (1.1), пред да го определиме обемот на транспарентноста во смисла на Директивата (1.2).

#### **1.1 Делокруг на примена на Директивата**



Техничка помош за изработка на трговски закони

Project no.  
02/MAC/01/06/001 An EU-funded Project managed by the European Agency for Reconstruction



Consultant: Thalés E&C - Ghelber Law Firm

Во смисла на член 2, јавен орган значи "државен и регионален или локален орган" а јавно претпријатие значи "секое претпријатие над кое јавниот орган можат да вршиат, непосредно или посредно, доминантно влијание преку нивната сопственост, нивно финансиско учество, или правилата со кои се регулира тоа претпријатие". Усогласеноста на оваа дефиниција со онаа која е содржана во Законот ќе биде разгледана во делот 2 од овој текст.

Членот 3 предвидува неисцрпена листа на "асекути на финансиските односи помеѓу јавниот орган и јавниот претпријатија: (а) покривање на загубите од работењето; (б) давање на кредити; (в) неповратни грантови, или кредити со привилегирани услови; (г) одобрување на финансиски предносите преку описување на добивката или надоместување на пристапите износи; (д) описување од вообичаеното враќање на искористениот јавни средстива; (з) надоместок на финансиските товари наменети од јавниот орган".

Во смисла на член 1, финансиските односи меѓу јавните органи и јавните претпријатија се предмет на транспарентност. Заради тоа, мора да се дискутира обемот на примена на ова начело.

### 1.1. Обем на транспарентноста

Членот 1 од директивата предвидува "Државите членки ќе обезбедат финансиските односи помеѓу јавниот орган и јавниот претпријатија да бидат транспарентни како што е утврдено со директивата, така да следува јасно: (а) дека јавниот фондови се директно ставени на распоредање од страна на јавниот орган на соодветниот јавни претпријатија; (б) дека јавниот фондови се директно ставени на распоредање од страна на јавниот орган преку посредништво од страна на јавниот претпријатија или финансиските институции; (в) намениот за кои овие јавни фондови се на распоредање".

Следствено на тоа транспарентноста е поделена на три подпринципи.



Техничка помош за изработка на трговски закони

Project no.  
02/MAC/01/06/001

Technical Assistance to draft Trade Laws  
An EU-funded Project managed by the European Agency for Reconstruction



Consultant: Thalés E&C - Ghelber Law Firm

Во пракса ова значи дека јавните претпријатија мора да воспостават одделни сметки кои јасно ќе и овозможат на Европската Комисија прецизно да ги утврди изворите на приход на претпријатијата што би значело како и во која мера тие приходи доаѓаат директно (а) индиректно (б) од државата и нивните сопствени активности и како овие средства се алоцираат на јавни или комерцијални активности (в). Поради тоа воспоставувањето на одделни сметки за јавните претпријатија е главна правна последица на транспарентноста.

Ова навистина и дава можност на Европската Комисија да утврди дали државите членки го заобиколуваат Европското законодавство за државната помош. Поради тоа било какви одредби со кои јасно не се воспоставува систем на одделни сметки за јавните претпријатија се смета за нарушување на законодавството на ЕУ.

Ова кратко презентирање на принципите наведени во директивата овозможува да се утврди дали законот, ако се оддржи, е во согласност со законодавството на ЕУ. Тоа овозможува и наведување на типот на промените кои се потребни.

## **2. Усогласеност на законот зо законодавството на ЕУ коешто се однесува на јавните претпријатија**

Усогласеноста на законодавството со она на ЕУ мора да биде фокусирана на две точки. Првата точка се однесува на применливоста на директивата врз јавните претпријатија во однос на Законот. Втората точка цели да утврди дали и до која мера одредбите на Законот ќе бидат земени во предвид доколку законот се донесе како нарушување на законодавството на ЕУ применливо на јавните претпријатија (2.2).



## **2.1. Применивост на Директивата врз јавните претпријатија во смисла на законот**

Како што и претходно беше спомнато членот 1 од директивата утврдува дека јавен орган значи "државен и регионален или локален орган"

Членот 2 од Директивата утврдува јавно претпријатие с "секое јавниче органи можат директно или индиректно да спроведуваат доминантно влијание преку нивната сојственост на јавниче финансиско учество во јавниче или преку правилата со коишто јавниче се раководи".

**Јавните претпријатија во смисла на законот се во согласност со законодавството на ЕУ во оваа смисла.** Членот 3 од Законот нависитина утврдува дека јавните претпријатија се основаат или од страна на Владата на Република Македонија или единиците на локалната самоуправа и градот Скопје. Следствено на ова, а во рамки на законот постои однос којшто е влијание помеѓу јавните власти и јавните претпријатија. Сепак природата на овој однос мора да биде и утврден со Директивата.

Што се однесува на природата на влијанието, ставот 2 од членот 2 на Директивата го утврдува следново: "Доминантното влијание од аспект на јавниче органи ќе се смета кога тие органи, директно во врска со едно јавниче: (а) имаат најголем дел од запишаниот капитал на јавниче; или (б) имаат контрола на гласовите според акциите издадени од јавниче; или (в) можат да назначат повеќе од половината членови на административниот, управувачкиот и надзорниот тела на јавниче" Членовите 4 и 17 од Законот ја организираат контролата врз јавните претпријатија како што е тоа утврдено во Директивата.

Следствено, ако Законот се задржи или промени ќе биде бил предмет на одредбите на законодавството на ЕУ што се однесува на јавните претпријатија.



Техничка помош за изработка на трговски закони

Technical Assistance to draft Trade Laws

Project no.  
02/MAC/01/06/001

An EU-funded Project managed by the European Agency for Reconstruction

Consultant: Thalés E&C - Ghelber Law Firm

## 2.2. Недоволната транспарентност на финансиските односи помеѓу јавните органи и јавните претпријатија

Како што е погоре споменато во точката 1.2, сите правни одредби кои јасно не воспоставуваат систем на одделни сметки за јавните претпријатија треба да се сметаат за нарушување на законодавството на ЕУ. Според тоа излегува дека  **некои одредби на законот го нарушуваат законодавството на ЕУ со кое се регулираат јавните претпријатија.**

Подпринципот од членот 1 од Директивата мора да се врди во размислувањето со цел да се утврди до која мера Законот, ако се одржи вака, го нарушува законодавството на ЕУ за јавните претпријатија.

- Првиот подпринцип се однесува на “(а) “*јавни фондови директно ставени на распоредување од страна на јавни органи на соодветниот јавни претпријатија*” Ако ставот 1 од член 5 на Законот што ги поставува изворите на средства на јавните претпријатија, не дава дополнителни информации ниту пак принципи коишто се однесуваат на условите за стекнување на тие средства. Терминот “други извори” е на пример нејасен во однос на законодавството на ЕУ. Слични забелешки може да се дадат и за ставовите 2 и 3. Поспецифично, тоа мора да биде спомнато дека условите за компензација на “*штрафни настапи осведочување на такви специфични обврски*” не се дури ни споменати понатаму во законот (б) дека; (в) *намени за кои овие јавни фондови се на распоредување*”
- Вториот подпринцип се однесува на “(б) *јавни фондови директно ставени на распоредување од страна на јавни органи преку посредништво од страна на јавни претпријатија или финансиски институции*” Две одредби од Законот можат попрецизно да се сметаат за нарушување на директивата. Членот 14 утврдува дека подружниците на Јавните претпријатија не се “*правни лица*”. Слично и членот 15 од Законот овозможува јавните



Техничка помош за изработка на трговски закони

Project no.  
02/MAC/01/06/001 An EU-funded Project managed by the European Agency for Reconstruction



Consultant: Thalés E&C - Ghelber Law Firm

претпријатија да се “здружуваат во групи на претпријатија” во кои тие “може да спроведуваат активностии поврзани со развојот и инвестициите, менажментот, маркетингот, надворешнотрговскиот промет, научнотоизражување и информирање”. Ваквите одредби спречуваат прецизно да се утврдат изворите на средства до тој степен да не постојат одделни сметки помеѓу јавните претпријатија и нивните подружници или групи.

- Третиот подпринцип се однесува на (в) *намените за кои овие јавни фондови се на располагање*. Членот 30 од законот може да ја наруши оваа одредба од Директивата до таа мера што користењето на овие средства не е доволно прецизно утврдено. Освен што “*покривањето на загубите во други јавни претпријатија*” е само утврдено не постојат никакви дополнителни услови, референци или други правни одредби. Ова може да се смета нарушување на законодавството на ЕУ за државна помош.
- Друга забелешка мора да се направи во однос на процедурите за ликвидација утврдени во членот 8. Ако таква процедура не може да се отвори, изгледа дека слична процедура може да се примени. Но никакви прецизни услови не се утврдени за оваа “втора” процедура.

Како заклучок може да се каже дека транспарентноста во смисла на директивата не е доволно гарантирана во законот. Мора да се додадат специфични одредби кои се однесуваат на организација на финансиските односи помеѓу јавните претпријатија и нивните подружници и групи со цел овој дел да биде усогласен со законодавството на ЕУ. Специфични обврски мора да се усвојат и во врска со компензацијата на трошоците за спроведување на економски активности од јавен интерес.

Ноември 28, 2003

C/o Ministry of Economy

phone/fax:+389 (0)2 3093-528

Juriј Gagarin 15, 1000 Skopje

e-mail: dtl@economy.gov.mk